



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 3 мај 1968  
Скопје  
Број 16  
Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

144.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ НА РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за задолжително примање на приправници на работа во работните организации,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 април 1968 година.

У. бр. 28

27 април 1968 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Хаџи Василев, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ НА РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

##### Член 1

Со овој закон се пропишуваат критериуми за определување бројот на приправниците што работните организации се должни да ги примат на работа и траењето на приправничкиот стаж.

##### Член 2

Работните организации се должни, во согласност со потребите на својот развиток, да примаат приправници на работа во оној број и стручен профил што ќе го утврдат со општ акт, доколку со овој закон не е поинаку определено.

##### Член 3

Работните организации што не ги пополниле работните места за кои со актот за систематизација е предвидено високо, вишо и средно образование, односно училиште за квалификувани работници, се должни да примаат толку приправници на работа колку што имаат работни места.

Работните организации во изградба примаат приправници на работа во зависност од реализирањето на инвестиционата изградба и динамиката на примањето работници на работа.

##### Член 4

Работните организации во областа на стопанството што работните места ги пополниле со работници со пониска школска спрема, а со актот за систематизација за тие работни места е предвидено високо, вишо и средно образование, односно училиште за квалификувани работници, се должни да примат приправници според следните критериуми:

— до пет работни места за високо и вишо образование еден, а на секои наредни пет работни места по еден приправник со соодветно образование;

— до пет работни места за средно образование еден, а на секои наредни пет работни места по еден приправник со соодветно образование;

— до десет работни места за квалификувани и висококвалификувани работници еден, а на секои наредни десет работни места по еден приправник со завршено училиште за квалификувани работници.

##### Член 5

Работните организации во областа на стопанството кои во актот за систематизација не предвиделе работни места со високо и вишо образование, а вкупниот број на работници на работа изнесува преку петнаесет работници, се должни да примат на работа по еден приправник со високо или вишо образование на секои започнати петнаесет работници.

Работните организации во областа на земјоделството и трговијата се должни да примат на работа на секои започнати десет работници по еден приправник со високо или вишо образование.

##### Член 6

Работните организации во областа на нестопанските дејности, што работните места ги пополниле со работници од пониска школска спрема, а со актот за систематизација за тие работни места е предвидено високо, вишо и средно образование се должни да примат на работа на секои пет такви работни места по еден приправник со соодветна школска спрема.

##### Член 7

Приправничкиот стаж трае 12 месеци.

Приправниците кои по оценка на работната организација се оспособиле за самостојна работа можат да се распоредат на работни места и пред истекот на времето утврдено во претходниот став.

##### Член 8

Работните организации се должни приемот на приправници да го огласат преку јавните средства за информации и да поднесат пријава до општинскиот завод за запослување.

##### Член 9

Како приправници можат да се примаат и лица кои по завршувањето на висока или виша школа или училишта од втор степен поминале помалку од 12 месеци на работа, а на денот на објавувањето на огласот за примање приправници на работа се наоѓаат како безработни во евиденцијата на општинскиот завод за запослување.

##### Член 10

Работните организации во срок од 2 месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесат општите акти предвидени со Основниот закон за задолжително примање приправници на работа во работните организации и со овој закон.

##### Член 11

Општинските собранија се должни да се грижат за спроведување на овој закон и примената на критериумите за примање приправници на работа сообразно на конкретните услови, потреби и можности на работната организација на своето подрачје.

##### Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

145.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ ВО ОХРИД**

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на модернизацијата на аеродромот во Охрид, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 април 1968 година.

У. бр. 30  
27 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Хаџи Василев, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ ВО ОХРИД**

## Член 1

Социјалистичка Република Македонија учествува во финансирањето на модернизацијата на аеродромот во Охрид со износ од 7 милиони динари.

## Член 2

Учеството од претходниот член ќе се обезбеди на инвеститорот — Собранието на општината Охрид во текот на 1968 и 1969 година од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството.

## Член 3

Средствата од членот 1 на овој закон се даваат на инвеститорот без обврска на враќање.

## Член 4

За користење на овие средства, инвеститорот треба претходно да се обврзе дека за евентуалните пречекорувања на вкупната вредност на инвестиционите работи на довршување изградбата на аеродромот во Охрид, ќе обезбеди посебни средства за покривање на тие пречекорувања.

## Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

146.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 2.000.000 ДИНАРИ**

Се прогласува Законот за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 2.000.000 динари,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 април 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 април 1968 година.

У. бр. 29  
27 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Мито Хаџи Василев, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 2.000.000 ДИНАРИ**

## Член 1

Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Стопанската банка во Скопје со износ од 2.000.000 динари.

Износот од претходниот став ќе се употреби за учество за откуп и изградба на станови за повратници од други земји и тоа:

— во висина од 10% од вредноста на откупените и изградени станови на подрачјето на град Скопје;

— во висина на 60% од вредноста на откупените и изградени станови на подрачјето на другите општини.

## Член 2

Кредитот од член 1 ќе се отплатува од средствата на буџетот на Социјалистичка Република Македонија во рок од 15 години со каматна норма од 2% годишно.

## Член 3

Со средствата од кредитот ќе располага Извршниот совет.

## Член 4

Се овластува Републичкиот секретар за финансии од името на Социјалистичка Република Македонија да го склучи договорот за кредит со Стопанската банка во Скопје.

## Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

147.

Врз основа на член 123 и 138 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 април 1968 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 април 1968 година, откако го разгледаа материјалот за „Состојбата и некои проблеми во работењето на електростопанските организации во СРМ“ донесуваат

## ПРЕПОРАКА

**ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РЕШАВАЊЕТО НА НЕКОИ АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ОД РАБОТЕЊЕТО ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО ВО СРМ**

Разгледувајќи ја состојбата и проблемите во работењето на електростопанските организации во СРМ, Стопанскиот и Републичкиот собор констатираа дека:

— со извршените интеграции се создадоа услови за подобрување на организацијата и економичноста на работењето во електростопанството на СРМ. Меѓутоа, и покрај досегашните напори во тој правец, постигнатите резултати сепак не се доволни, односно не е создадена таква организација која ќе обезбеди најрационално и економично работење во смисла на оптимално искористување на средствата во експлоатација и во проширената репродукција.

Интеграционите процеси меѓу претпријатијата бавно се одвиваат и отсуствуваат такви деловни односи, кои би овозможиле единствено согледување на проблемите и изградена единствена политика на електростопанството на ова подрачје;

— самоуправувањето е застапено во електростопанството, но е потребно усовршување и јакнење улогата на работните единици. Расподелбата на доходот е неадекватна со остварените резултати на

трудот и ефектите на стопанисувањето. Постојниот систем на внатрешна распределба се карактеризира со извесно преливање на средствата од еден погон во друг, што е резултат на единствени продажни цени во Републиката и други посебни услови за стопанисување во електростопанството;

— инвестиционата политика и изградба на инвестиционите објекти во претпријатието „Електростопанство“ е децентрализирана. Во претпријатието „Електростопанство“ започнатите објекти си го задржаа својот статус кој го имаат пред интеграцијата. Статутарните одредби во „Електростопанство“ предвидуваат идните објекти да се водат од едно место. Одделни крупни објекти се градат без доволно претходни испитувања поради што проектирањето се врши и во текот на градбата. Сето ова, покрај другото, ја продолжува и поскапува градбата. Исто така отсуствува кадровска политика и систематско користење на добените искуства во градба, главно поради необезбеден континуитет во изградба;

— електростопанството при градбата на своите објекти се оптоварува со поголеми трошоци отколку што реално одговара за изградба на објектите во другите гранки, (модернизација на патишта, регулација и др.), што ја поскапува градбата и произведениот квч.;

— не постои организирана научно-истражувачка работа за согледување на комплексните енергетски проблеми во Републиката за подолга перспектива, за научни истражувања во областа на електроенергетиката што ќе придонесат за оптимално користење на потенцијалните енергетски можности во Републиката, за усовршување на постојните технолошки процеси со примена на автоматизација, стандардизација на опремата и објектите, рационализација на потрошувачката на електрична енергија и сл.;

— акумулативноста на електростопанството на ова подрачје е ниска и не овозможува формирање на средства за финансирање на проширената репродукција, за која, поради големата дефицитарност на електрична енергија и неизграденоста на преносната и дистрибутивна мрежа, се потребни значителни финансиски средства. Потребите од континуитет уште повеќе го заоструваат овој проблем;

— структурата на потрошувачите на електрична енергија во СРМ налага создавање на таква политика во тарифниот систем, која ќе овозможи формирање на реални цени на електричната енергија за одделни категории потрошувачи (домаќинства, специјална потрошувачка и други категории);

— деловната соработка со соседните електростопански организации и во целина во рамките на електроенергетскиот систем на Југославија не задоволува, поради тоа што сеуште не се расчистени енергетско-економските односи меѓу парцијалните електроенергетски системи;

— поради целосното влегување во сила на одредбите на Основниот закон за електростопанство, се укинува регресот почнувајќи од 1. I. 1969 година, со што електростопанството во СРМ и потрошувачите на електрична енергија се доведуваат во уште потешка економска положба (непостоење на единствен електроенергетски биланс, укинување на највисоки цени и регресот).

Врз основа на претресот по материјалот и констатациите по него, а за натамошно подобрување на организацијата и решавањето на актуелни проблеми од работењето во електростопанството на СРМ, а со цел за создавање на услови за поефикасно, економично и рентабилно работење на електростопанските претпријатија, Републичкиот и Стопанскиот собор

## ПРЕПОРАЧУВААТ

1. Самоуправните органи на двете електростопански организации „Електростопанство“ и „Електромакедонија“, во соработка со Стопанската комора на Македонија и Извршниот совет, во смисла на донесување одредени нормативни акти, да вложат напори за создавање на ефикасна и рационална организација на електростопанството во СРМ, која преку единствена политика ќе овозможи согледување и решавање на проблемите од електростопанството на ова подрачје.

2. Во натамошниот развиток и усовршување на самоуправувањето во електростопанството да се настојува за натамошно јакнење улогата на работните единици и непосредниот производител.

3. Системот за распределба на доходот да се изградува според специфичните услови во електростопанството како особен вид на стопанска дејност, водејќи сметка за максимално издвојување на средства за проширена репродукција во рамките на целата Република.

4. Во политиката на распределба на средствата за личните доходи да се утврдат мерила за гранката во целина, и во деловите на претпријатијата, што ќе бидат во согласност со остварените резултати на трудот и ефектите од стопанисувањето во поглед на продуктивноста, економичноста и рентабилноста. Овие мерила да се донесат во првата половина од оваа година.

5. Доследно да се спроведат усвоените статутарни одредби во „Електростопанство“ инвестиционата изградба на електроенергетските извори и објекти од преносната мрежа да се раководи и управува од едно место, базирана врз претходни научно-истражувачки работи, подготвена инвестиционо-техничка документација, обезбедени финансиски средства и со искусен стручен кадар.

6. Преку научно-истражувачка работа да се организира долгорочно и систематско изучување проблемите на електростопанството во домен на планирањето, изградбата, изградбата на локалитети, производството, преносот, дистрибуцијата и потрошувачката на електрична енергија.

7. Независно од подготовките и проучувањата на прашањето за интеграција меѓу двете претпријатија, нужно е да се подобри и интензивира соработката меѓу овие претпријатија по заедничките проблеми на електростопанството во Републиката, а особено по проблемите на инвестициите, мрежата, тарифната политика и развитокот.

Во врска со ова, пожелно би било веднаш да се формира координативна група од претставници на двете претпријатија, која би ги разгледувала актуелните прашања и на двете претпријатија би им препорачувала соодветни мерки.

8. Изготвувањето на новиот тарифен систем и највисоките тарифни ставки за продажба на електрична енергија во СРМ, што ќе се применуваат од 1. I. 1969 година, да се настојува „Електростопанство“ благовремено, а најдоцна до почетокот на јуни 1968 година, да подготви предлог на тарифа за цените на електричната енергија за 1969 година. Едновремено да преземе и мерки за обезбедување покривање на недостигот на електроенергија по билансите за 1969 година со навремено склучување на соодветни договори.

9. Со цел да се обезбедат потребните количества електрична енергија, кои недостигаат за период до 1972 година и понатаму, а за постигање на што пониска цена на електричната енергија, потребно е натамошно развивање на меѓусебните односи со електростопанските организации од другите републики, за изнаоѓање нови форми на соработка, кооперација па дури и интеграција, со цел за оптимално користење на постојните електроенергетски извори на овие подрачја, за да се намалат нивните трошоци а со тоа и цената на електричната енергија. Да се продолжи со напорите што досега се вложувани за проширување на постојните односи

и воспоставување нови врски, како со системот на Југославија, така и со соседните земји.

10. Неопходно е што поскоро да се изврши изборот на објектот што треба да се гради за континуитет. За овој проблем „Електростопанство“ во соработка со Стопанската банка да изготви материјал со предлог за решавање. При тоа да се има предвид изградбата на браната на реката Треска, кон што треба да пристапи град Скопје и да се поднесат компаративни показатели за алтернативни решенија, вклучувајќи ги и можностите за купување енергија од другите републики.

11. Извршниот совет, Одборот за индустрија и сообраќај на Републичкиот собор и Одборот за организација и унапредување на производството на Стопанскиот собор, да го следат спроведувањето на оваа препорака и за тоа повремено да поднесуваат извештај на Републичкиот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 43  
27 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

148.

Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 април 1968 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА**

1. Се овластува Административната комисија на Собранието да врши распределба на средствата за станбена изградба, што се формираат од личните доходи на пратениците и функционерите во Собранието на СРМ.

2. Начинот и критериумите за распределба на средствата за станбена изградба ќе се врши според посебниот правилник што ќе го донесе Административната комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 40  
23 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

149.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 22 април 1968 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

I. Се разрешува од должноста судија на Округниот суд во Скопје Кирил Чавдар, поради заминување на друга должност.

II. За судии на Округниот суд во Скопје се избираат:

1. Атанас Поп Горчев, судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје; и

2. Најчо Синадинов, судија на Општинскиот суд во Тетово.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 41  
23 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Мито Хаџи Василев, с. р.**

150.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за образување Економски совет и точка 5 од Одлуката за образување на Правен совет („Службен весник на СРМ“ бр. 4/68), Административната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 22 април 1968 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ЕКОНОМСКИОТ И ПРАВНИОТ СОВЕТ**

**I**

На членовите на Економскиот односно Правниот совет (совети) за подготвување и проучување на материјалот заради учество на седница на советите, им припаѓа надоместок за секоја седница по 60 (шеесет) динари.

**II**

На членовите на советите, кои живеат надвор од Скопје, им припаѓа надоместок на трошоците за патување според важечките општи прописи и дневници според Одлуката за висината на дневниците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието од 17. XI. 1967 година.

**III**

На претседателите на советите, покрај надоместокот од точка I и II од оваа одлука, им припаѓа и надоместок во месечен износ од 500 (петстотини) динари.

**IV**

Доколку во работата на советите бидат вклучени и стручни лица, кои не се членови на советите, и на нив ќе се применуваат одредбите од точка I и II од оваа одлука.

**V**

Надоместокот и трошоците за патување и дневниците ќе се исплатуваат од средствата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

**VI**

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1968 година.

Бр. 42  
25 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Административната комисија,  
**Павле Игновски, с. р.**

151.

Административната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 22 април 1968 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА, ИЗБРАНИ ОД РЕДОТ НА СТРУЧЊАЦИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРАВОТО

1. На членовите на Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, избрани од редот на стручњациите во областа на правото, за подготвување и проучување на материјалите заради учество на седница на Комисијата, им припаѓа надоместок за секоја седница по 60 (шеесет) динари.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување надоместок на членовите на Законодавно-правната комисија, избрани од редот на стручњациите бр. 09-801 од 19-IV-1966 година, донесено од Административната комисија на седницата од 14-IV-1966 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува од 1-V-1968 година.

Бр. 1233

25 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Административната комисија,  
**Павле Игновски, с. р.**

152.

Врз основа на членот 5 од Законот за воведување републички придонес на средствата за заедничка потрошувачка („Службен весник на СРМ“, бр. 7/68), Републичкиот секретар за финансии прописува

### УПАТСТВО

#### ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПРИДОНЕС НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

1. — Работните и други организации и државните органи (организации), републичкиот придонес на употребените средства за заедничка потрошувачка по стопите предвидени во членот 1 и 2 од Законот за воведување републички придонес на средствата за заедничка потрошувачка (закон) го пресметуваат и тоа:

а) По стопа од 8% на секој употребен износ на средствата за заедничка потрошувачка, од кои не се плаќа придонес од личен доход од работен однос, организациите чиј просек на нето личните доходи по запослен во претходната година бил под просекот на нето личните доходи по запослен во Републиката за таа година.

б) По стопа од 26% на секој употребен износ на средствата за заедничка потрошувачка, од кои не се плаќа придонес од личен доход од работен однос, организациите чиј просек на нето личните доходи по запослен во претходната година бил над просекот на нето личните доходи по запослен во Републиката за таа година.

На употребените износи од средствата за заедничка потрошувачка, од кои се плаќа придонес од личен доход од работен однос, организациите од претходниот став пресметуваат републички придонес по стопа од 18%. На истиот начин организациите постапуваат и со паричните надоместоци за годишни одмори, што го надминуваат износот од 1,5% од бруто личните доходи.

Примери при пресметувањето:

1. Организација која според своите општи акти, смета да употреби од средствата за заедничка потрошувачка износ од 1.000 динари за набавка на одделни предмети за пригодни случаи (поклони, спомен плакети и сл.) или тој износ да го употреби за уплата на подобрување условите на своите работници во сопствено или туѓо летувалиште, одморалиште и слично, должна е да пресмета републички придонес по стопа од 8% или износ од 80 динари, доколку се однесува на организација од точката 1 под а), односно по стопа од 26% или износ од 260 динари, доколку организацијата спаѓа под точката 1 под б).

2. Организацијата која смета да даде готови пари на работник во случај на одреден јубилеј, пензионирање и слично во износ од 1.000 динари должна е на тој износ да пресмета, во прв ред, придонес од личен доход од работен однос, што според постојната стопа за 1968 година изнесува 12,7% од бруто личните доходи или пресметковно на нето 14,55%, што чини според земениот пример 145,5 динари или вкупно:  $1.000 + 145,5 = 1.145,5$  динари. Доколку организацијата спаѓа под точката 1 буквата б) став 2 од ова упатство, таа ќе пресмета на име републички придонес на употребените средства уште 18% ( $1.145,5 \times 18 = 206,19$ ) односно заокружено 206,20 динари.

Организациите од точката 1 буква а) не пресметуваат ваков придонес.

3. Организациите од точката 1 буква б) постапуваат на ист начин при пресметувањето, како е изнесено во примерот под 2), кога се работи за употреба на средства од средствата за заедничка потрошувачка за парични надоместоци за годишни одмори, со тоа што 18% се пресметува само на делот што го надминува износот од 1,5% од бруто личните доходи на организацијата од претходната година. Во наведените примери не се пресметувани придонесите: за станбена изградба и за Скопје, што се плаќаат врз бруто личниот доход.

2. — Обврзник на републичкиот придонес на средствата за заедничка потрошувачка се смета организацијата.

Организацијата е должна да го пресметува и уплатува републичкиот придонес едновременно со подигнувањето односно преведувањето на средствата од сметката кај банката, на која се водат средствата за заедничка потрошувачка.

Пресметаните средства на име републички придонес по основ на Законот, организациите ги уплатуваат на сметката кај Службата на општествено-то книговодство, за сметка на онаа општина на чија територија се наоѓа седиштето на организацијата, организацијата во состав на здружено претпријатие, односно единиците на работните организации, за кои според статутите или другите општи акти е предвидено самостојно да го утврдуваат вкупниот приход и доход, самостојно да ја вршат распределбата на доходот и самостојно да располагаат со средствата за заедничка потрошувачка.

3. — Просекот на нето личните доходи по запослен и бруто личните доходи во претходната година, организациите ги утврдуваат врз книговодствените податоци внесени во завршните сметки за таа година.

Бр. 08-1296/1  
23 април 1968 година  
Скопје

Републички секретар за финансии,  
**Драган Захариевски, с. р.**

153.

Уставниот суд на Македонија, по одржаната јавна седница на 5 април 1968 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ ОТФРЛА предлогот на Собранието на општината Ресен да се утврди незаконитоста на Одлуката за воведување вонреден придонес за подрачјето на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Ресен, донесена од Собранието на заедницата на 28 декември 1967 година под број 06-2668 („Службен гласник на општина Ресен“ бр. 14/67 од 29 декември 1967 година).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во „Службен гласник на општина Ресен“.

3. Собранието на општината Ресен поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија со барање да биде поништена Одлуката на Комуналната заедница за социјално осигурување во Ресен, со која стапката на вонредниот придонес воведен заради покривање вишокот на расходите над приходите утврден по завршните сметки на Фондот за здравствено осигурување на работниците за 1965 и 1966 година е утврдена на 2% од нето личните примања на осигурениците. Подносителот на предлогот смета дека оваа одлука е спротивна на член 1 од Законот за највисоките граници до кои може да се определуваат стапките на вонредниот придонес за социјално осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 23/66).

4. Уставниот суд на Македонија, по одржаната јавна седница, одлучи предлогот на Собранието на општината Ресен да се отфрли поради следните причини:

Во постапката пред Судот како спорно се постави правното прашање за важноста и применливоста на Законот за највисоките граници до кои може да се определуваат стапките на вонредниот придонес за социјалното осигурување на работниците. Имено, овој закон е донесен врз основа на овластувањето што на републиките им беше дадено во став 2 на член 85 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување од 1965 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65). Меѓутоа, со Законот за измени и дополнења на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66), е изменет означениот член од Основниот закон и со измената е определено стапката на вонредниот придонес и срокот на траењето на обврската за неговото плаќање самостојно да ги определуваат собранијата на комуналните заедници. Поради тоа, Уставниот суд на Македонија застава на становиште дека Законот за највисоките граници до кои може да се определуваат стапките на вонредниот придонес на социјалното осигурување на работниците не може да се применува на одлуките што се донесени по влегувањето во сила на измените во член 85 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Со оглед на тоа што Одлуката на Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Ресен е донесена по влегувањето во сила на Законот за измени и дополнења на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, Уставниот суд на Македонија утврди дека не постојат процесни претпоставки за оценување согласноста на наведената одлука со закон што повеќе не се применува.

У. бр. 10/68  
5 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Петро Коробар, с. р.

154.

Уставниот суд на Македонија, по одржаната јавна седница на 5 април 1968 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ ОТФРЛА предлогот на Службата на општественото книговодство — централа во Скопје да се утврди незаконитоста на Одлуката за воведување вонреден придонес за здравствено осигурување, донесена од Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Титов Велес на 19 јули 1967 година број 02-846/1 („Службен гласник на општина Титов Велес“ бр. 5/67 од 23 јули 1967 година).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во „Службен гласник на општина Титов Велес“.

3. Службата на општественото книговодство — централа во Скопје поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија со барање да биде поништена Одлуката на Комуналната заедница за социјално осигурување во Титов Велес, со која стапката на вонредниот придонес воведен заради покривање вишокот на расходите над приходите утврден по завршната сметка на фондот за здравствено осигурување на работниците за 1965 година е утврдена на 1,5% од нето личните примања на осигурениците. Подносителот на предлогот смета дека оваа одлука е спротивна на член 1 од Законот за највисоките граници до кои може да се определуваат стапките на вонредниот придонес за социјално осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 23/66).

4. Уставниот суд на Македонија, по одржаната јавна седница, одлучи предлогот на Службата на општественото книговодство — централа во Скопје да се отфрли поради следните причини:

Во постапката пред Судот како спорно се постави правното прашање за важноста и применливоста на Законот за највисоките граници до кои може да се определуваат стапките на вонредниот придонес за социјалното осигурување на работниците. Имено, овој закон е донесен врз основа на овластувањето што на републиките им беше дадено во став 2 на член 85 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување од 1965 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65). Меѓутоа, со Законот за измени и дополнења на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66), е изменет означениот член од Основниот закон и со измената е определено стапката на вонредниот придонес и срокот на траењето на обврската за неговото плаќање самостојно да ги определуваат собранијата на комуналните заедници. Поради тоа, Уставниот суд на Македонија застава на становиште дека Законот за највисоките граници до кои може да се определуваат стапките на вонредниот придонес на социјално осигурување на работниците не може да се применува на одлуките што се донесени по влегувањето во сила на измените во член 85 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Со оглед на тоа што Одлуката на Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Титов Велес е донесена по влегувањето во сила на Законот за измени и дополнења на Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување, Уставниот суд на Македонија утврди дека не постојат процесни претпоставки за оценување согласноста на наведената одлука со закон што повеќе не се применува.

У. бр. 82/67  
5 април 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Петро Коробар, с. р.

## Ојласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Чомов Димитар од Битола, ул. „Стив Наумов“ бр. 46, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Јаревска Вера, по маж Чомовска од село Буково, со последно место на живеење во Битола, ул. Пере Тошев бр. 17. Бидејќи тужената Вера сега е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 105/68. (33)

Трајчевски Доне од Битола, ул. „Александар Турунцев“ бр. 73, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Маријанти Николаиду, сега во Австралија со непозната адреса. Бидејќи тужената е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противен случај, на тужената, ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 176/68. (34)

#### РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1195, страна 1021, книга V, е запишано под фирма: „Котекс“ импорт-експорт — Сплит — Стовариште за текстилна и крзнена стока и кожна галантерија — Скопје, ул. „27 март“ број 7. Предмет на работењето на стовариштето е: трговија на големо и мало со следните стоки: текстил, куса и плетена стока и конфекција, крзнена стока, кожа, седларска и ременска стока и прибор, сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна, само волна сите видови; галантерска и базарска стока и играчки, само кожна, кожно-текстилна, кожно-книжна и пластична галантерија.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Котекс“ импорт-експорт — Сплит, со одлука од одржаната седница од 30 и 31. X. 1967 година.

Раководител на стовариштето е Димитровски инж. Иван.

Стовариштето во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Димитровски Димитар, шеф на претставништвото во Скопје, овластен да врши промет со стока што е предмет на работа на единицата. Самостојни права единицата — стовариштето нема.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 167 од 12. III. 1968 година. (652)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VI. 1967 година, рег. бр. 11/55, книга IV, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Земјоделската задруга „Илинден“, с. Стење. Предмет на работењето на продавницата е продажба на свежа и сува риба.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Илинден“ од с. Стење, со одлука бр. 167 од 15. V. 1967 година од задружниот совет и решението бр. 04-4246/1 од 3. VI. 1967 година од Санитарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Крстевски Тодор, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 126/67. (1271)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. VI. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I, е запишан под фирма: Погон за ремонт и одржување на механизација — Прилеп на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ од с. Долнени. Предмет на работењето на погонот е: вршење генерални ремонти, средни и лесни оправки на сите видови машини, трактори, разни превозни средства и земјоделски орудија, лиење на разни делови, предмети и изработување на истите од разни обоени метали и сиво сурово железо за свои потреби и за потребите на други стопански организации и изработување на разни браварски работи од лим и железо од разни профили; вршење сервис на сите видови трактори, комбајни, земјоделски машини и приклучни орудија на сите земјоделски стопанства и задруги.

Погонот е основан со присоединувањето на Механичко-браварската работилница „Металец“ — од Прилеп кон Комбинатот „Прогрес“ — с. Долнени, со одлука од работничкиот совет на „Прогрес“ — с. Долнени од 23. III. 1967 год.

Погонот ќе го потпишува Чутановски Миле, в. д. директор, и Димески Орда, финансиски книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 104/67. (1280)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VI. 1967 година, рег. бр. 5/55, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Чагор“ од с. Лопатица, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, со тоа што средствата, правата и обврските ги презема „Лозар“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 797 од 19. IV. 1967 година од работничкиот совет на Комбинатот „Лозар“ од Битола, решението бр. 03-3307 од 29. III. 1967 година од Собранието на општината Битола и договорот бр. 3701/1 од 20. IV. 1967 година меѓу општината Битола и комбинатот „Лозар“ од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 138/67. (1284)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. VI. 1967 година, рег. бр. 1/59, книга II е запишано следното: Мешовитото трговско претпријатие „Црна Река“ од с. Тополчани, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ од с. Тополчани.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 135/3 од 14. IV. 1967 година од работната заедница на Мешовитото трговско претпријатие „Црна Река“ с. Тополчани и одлуката бр. 09-936/1 од 18. IV. 1967 година од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Црна Река“ с. Тополчани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 139/67. (1285)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1967 година, рег. бр. 22/55, книга I е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Ивановски Милан и Марковски Борис, кои до сега ја потпишувале Земјоделската задруга „Извор“ с. Воишта.



Се овластуваат Трајко Ѓорѓиевски и Веле Димовски, да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 184/67. (1289)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VI. 1967 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Илинден“ од с. Стење, Ресен уште со откуп и продажба на суви риби.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 223 од 12. VI. 1967 год. од задружниот совет на Земјоделската задруга „Илинден“ с. Стење и решението бр. 04-5345/1 од 14. VI. 1967 година од Одделението за стопанство на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 165/67. (1299)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1099, страна 511, книга V е запишана под фирма: Комбинирана занаетчиско-трговска работна организација „Кораб“ — Скопје, ул. „275“ бр. 9. Предмет на работењето на работната организација е посредување во стоковниот промет на артикли од градежен материјал и суровина од групата на метали.

Работната организација е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на 1. VII. 1967 година и тоа: Јован Штерјовски, Шилев Коста, Ристо Штерјов, Живко Дамјановски, Вожаров Перо; Касиновски Тодор Игно, Тодорова Фора, Јорданова Благица, Трајкова Благородна и Јордановска Грозда.

Работната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето. Јован Штерјовски, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Комбинираната занаетчиско-трговска работна организација „Кораб“ — Скопје е конституирана на 5. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 718 од 21. VIII. 1967 година. (1312)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1097, страна 491, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало и посредување со сите производи од земјоделието, сточарството и индустријата „Балкан промет“ — Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 13. Предмет на работењето на претпријатието е: промет на големо и мало и посредување на сите производи од земјоделието, сточарството и индустријата.

Претпријатието е основано од група граѓани на основачкото собрание одржано на 10. VIII. 1967 година и тоа: Азир Синани, Јовчев Спасе, Ламбро Гакидов, Спасе Јовчевски, Флорин Ѓорѓиевски, Вера Јовчева, Ристо Поповски, Николов Димитра, Пајакв Кица, Павловски Слободан, Павловски Иван и Бранислав Војаџиев.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, Азир Јонуз Синани, в. д. директор.

Претпријатието е конституирано на 10. VIII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725 од 16. VIII. 1967 година. (1316)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1003, страна 943, книга IV, е запишано следното: Дејноста на Комисионото посредничко претпријатие „Скопје-Комерц“ — Скопје, ул. „106а“ бр. 90, согласно одлуката на работната заедница од 24. V. III. 1967 година е елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со: посредничтво за купо-продажба на недвижни имоти, станбени и деловни згради, простории, дуќани, скла-

дишта, магацини и помошни простории на подрачјето на градот Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 680 од 25. VIII. 1967 година. (1403)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1967 година, рег. бр. 17/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 109, на Индустријата за текстилна конфекција „Предраг Херуц“ — Загреб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстилна конфекција, чевли и спортски реквизити.

Продавницата е основана од Индустријата за текстилна конфекција „Предраг Херуц“ — Загреб, со одлука бр. 8675/66 од 22. VII. 1966 година од работничкиот совет и решението бр. 03-6827/1 од 28. VIII. 1967 година на Пазарната инспекција при Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Методија Ѓеорѓиевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 182/67. (1438)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1967 година, рег. бр. 5/59, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „7 ноември“ бр. 35 на Претпријатието за производство на готова облека и шивачки услуги „Солидност“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекција.

Продавницата е основана од Претпријатието „Солидност“ од Прилеп, со одлука бр. 3335 од 25. VIII. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 07-10154 од 19. VIII. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Општинското собрание — Охрид.

Раководител на продавницата е Цветкоска Дукадинка, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 245/67. (1440)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VIII. 1967 година, рег. бр. 8/67, книга II, е запишано под фирма: Туристичко-хотелска населба „Индекс-Ѓорица“ во Охрид, на Претпријатието за меѓународна трговија „Интерекспорт“ од Белград. Предмет на работењето на Туристичко-угостителската населба е да врши угостителски и туристички услуги во Охрид и Цават кај Дубровник; ќе врши механички и сервисни услуги и ќе издава на користење авто-такси, чамци и велосипеди; ќе обавува транспортни и земјоделски услуги со превозни средства на други работни организации и индивидуални граѓани; од својата економија ќе врши продажба на земјоделски и парковски производи; ќе уредува и одржува парковски површини на други работни организации и индивидуални граѓани.

Туристичко-хотелската организација е основана од Претпријатието за меѓународна трговија „Интерекспорт“ од Белград, со одлука од работничкиот совет од 16. II. 1967 година, а погонот е настанат од бившото угостителско претпријатие „Ѓорица“ — Охрид кое е присоединето кон „Интерекспорт“ — Белград.

Туристичко-хотелската населба ќе ја потпишува Благо Шапкар, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 121/67. (1439)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VIII. 1967 година, рег. бр. 8/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 11/3 во Прилеп, ул. „Ворка Талески“ бр. 48, на Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на електрич-



ни уреди за домаќинството, телевизори, радиоапарати, транзистори, грамофонски плочи и делови за електро-уреди.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп, со одлука бр. 410/1 од 27. VI. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/251-1 од 23. VI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола при Собранието на општината Прилеп.

Раководител на продавницата е Ѓорѓиески Иван, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 188/67. (1441)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. VIII. 1967 година, рег. бр. 21/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Сотка Ѓорѓиоски“ бр. 73 на Кожарскиот комбинат од Високо. Предмет на работењето на продавницата е промет со чевли, конфекција од кожа и крзно, галантерија од кожа и пластични материји, како и заштитни средства за заштита при работата.

Продавницата е основана од Кожарскиот комбинат од Високо, со одлука бр. XII-XIII-1966/1067 од 22. IV. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/282 од 22. VII. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува Петар М. Коњески, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 220/67. (1442)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. VIII. 1967 година, рег. бр. 21/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Вевчани на Земјоделската задруга „Светлост“ од с. Вевчани. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со сите видови овошје и зеленчук, колонијални и прехранбени производи, сувомесни, месни и конзервирани производи и сите видови млечни производи.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Светлост“ с. Вевчани, со одлука бр. 305 од 12. VII. 1967 година од задружниот совет и решението бр. 09-5292/101 од 25. VII. 1967 година на Одделението за инспекциски работи — Струга.

Раководител на продавницата е Чороски К. Томе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 221/67. (1455)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VIII. 1967 година, рег. бр. 3/67, книга II е запишано следното: Угостителското претпријатие „Ѓорица“ од Охрид, престана со својата работа поради присоединување кон Претпријатието за меѓународна трговија „Интерекспорт“ од Белград.

Оваа промена е извршена врз основа одлука бр. 01-57/1 од 6. III. 1967 година од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Ѓорица“ од Охрид и одлуката од работничкиот совет од 16. II. 1967 год. на Претпријатието за меѓународна трговија „Интерекспорт“ од Белград.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 212/67. (1460)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1116, страна 803, книга V, е запишано под фирма: „Ауто мото строј“ — претпријатие за велетрговија, малопродажба, посредување и застапување на странски и домашни фирми — Загреб — Стовариште во Маџари, Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е: купопродажба на моторни

возила, резервни делови, селскостопански машини и опрема, односно основната дејност на матичното претпријатие.

Стовариштето е основано од „Ауто мото строј“ — Загреб, со одлука на работничкиот совет од 18. II. 1967 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Велковски Тоде, в.д. раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 354 од 16. IX. 1967 година. (1477)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1105, страна 559, книга V, е запишана под фирма: Сидаро-фасадерска задруга „Караорман“ — Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 46. Предмет на работењето на задругата е сидаро-фасадерска дејност.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на 15. VII. 1967 година, и тоа: Трајковски Јованов Ристо, Лазов Киров Панчо, Миовски Сиљанов Митре, Ѓурчевски Ѓигов Здравко, Лековски Мојсов Тасе, Јанчевски Јастров Живко, Китановски Алексов Драги, Ковачевски Захарија Трајан, Ристевски Цветана Јошко, Пановски Страхилов Предраг, Алексовски Ристов Стојче, Ристовски Јованов Боге и Арсовски Таков Лазо.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Трајковски Јованов Ристо, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Лековски Тасе, претседател на управниот одбор, Арсовски Лазо, Китановски Драги, Ристевски Боге и Лазов Пенчо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 840 од 31. VIII. 1967 година. (1478)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1120, страна 631, книга V, е запишана под фирма: „Оптика“ — претпријатие за изработка на оптичка стока — Белград — Продавница бр. 11 во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 39 („Безистен“). Предмет на работењето на продавницата е: монтажа; поправка и продажба на сите видови очила за поправка на видот, диоптерски стакла, сончени очила, заштитни очила, стручни апарати, сите видови фотоапарати и фотоматеријали, медицински и оптички инструменти на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Оптика“ — Белград од одржаната седница од 30. I. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ѓајиќ Момир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 857 од 19. IX. 1967 година. (1482)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 510, страна 1095, книга II, е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на конфекција „Слобода“ од Врање — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 31. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови конфекциски производи што ги произведува матичното претпријатие, производи од трикотажа (машка, женска и детска), постелина (јоргани, душеци, чаршафи) и останат дополнителен асортиман, како и чевли (машки, женски и детски).

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за изработка на конфекција „Слобода“ — Врање, со решение бр. 2136 од 23. VIII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Пеова Нада.  
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и  
раздолжува матичното претпријатие, во границите  
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 841 од 31. III. 1967 година. (1499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува  
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,  
рег. бр. 24, страна 203, книга I е запишана под  
фирма: Текстилна конфекција „8 март“ од Охрид  
— Продавница во Дебар. Предмет на работењето  
на продавницата е: продажба на конфекциски про-  
изводи а поради дополнување на асортиманот и  
друга галантериска стока.

Продавницата е основана од работничкиот со-  
вет на Текстилната конфекција „8 март“ од Охрид,  
со одлука бр. 393/18. III. 1966 година.

Раководител на продавницата е Јани Селим  
Факири.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и  
раздолжува матичното претпријатие, во границите  
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 513 од 28. VI. 1967 година. (1503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува  
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,  
рег. бр. 194, страна 569, книга I е запишано след-  
ното: Дејноста на Услужното транспортно претпри-  
јатие за превоз на стоки и патници „Пролетер“ —  
Крива Паланка, согласно со одлуката бр. 558 од 26.  
X. 1967 година на работничкиот совет и елабора-  
торот за економска оправданост се проширува и со:  
организирање излети во земјата, отворање посто-  
јани и повремени линии во земјата, за превоз на  
патници и за групно превезување на сите видови  
туристички патувања; издава и зема под наем и  
врши услуги со автобуси, патнички возила (лесни  
коли) и камиони; вадење на пасоши и сите други  
видови патни исправи и издавање на визи и деви-  
зи; продажба на сите видови патнички билети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 859 од 19. IX. 1967 година. (1508)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува  
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,  
рег. бр. 245, страна 687, книга I е запишано след-  
ното: Фирмата на Претпријатието за производство,  
откуп, обработка и продажба на тутун во лист „Мо-  
ша Пијаде“ — Неготино, согласно одлуката на ра-  
ботничкиот совет од одржаната седница на 8. VII.  
1967 година се менува и гласи: „Југо-тутун“ —  
здружено претпријатие — Скопје — Организација  
во состав за производство и обработка на тутун  
„Моша Пијаде“ — Неготино.

Скратеното име на организацијата е: „Југо-ту-  
тун“ — здружено претпријатие „Моша Пијаде“ —  
Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 850 од 29. IX. 1967 година. (1509)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува  
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,  
рег. бр. 1124, страна 651, книга V, е запишана под  
фирма: Фабрика за производство на конфекција  
„Партизанка“ — Делчево — Комерцијална служба  
со претставништво и стовариште во Скопје, ул.  
„110“ бр. 15. Предмет на работењето на комерцијал-  
ната служба е: набавка на основен материјал —  
суровини за производство на конфекција од сите  
видови синтетички, вештачки и природни ткаени-  
ни и трикотажа за производство на фабриката и  
потребите на кооперантите; набавка на сите видови  
помошни материјали за потребите на сопственото  
производство и потребите на кооперантите; про-  
дажба на сите видови сопствени производи на фа-  
бриката и производи на кооперантите било конфек-  
ција или трикотажа; продажба на помошни мате-

ријали од конфекцијата „Партизанка“ и кооперан-  
тите.

Комерцијалната служба е основана од работнич-  
киот совет на Фабриката за производство на кон-  
фекција, со одлука од одржаната седница на 28. II.  
1967 година.

Комерцијалната служба со претставништво и  
стовариште во Скопје ќе ја потпишува, задолжува  
и раздолжува во границите на овластувањето Ки-  
рил Крстев Миладинов, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 268 од 18. IX. 1967 година. (1510)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува  
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,  
рег. бр. 1125, страна 655, книга V, е запишана под  
фирма: „Леснина“ — Љубљана — Продавница во  
Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 125. Предмет на ра-  
ботењето на продавницата е трговија на мало со  
производи од следните трговски струки: а) намеш-  
тај; б) електротехнички материјал, и тоа: електро-  
технички уреди за домаќинство, разладни уреди и  
уреди за домаќинство; ц) железарија и метална  
стока, и тоа: лимена стока; д) текстилна стока, куса  
и плетена и конфекција, и тоа: ткаени текстилни  
производи, текстилна конфекција, хемиско обрабо-  
тени ткаенини; г) спортски прибор, и тоа: спортски  
прибор од дрво; ф) канцелариски материјал, хар-  
тија, прибор за пишување и школски прибор, и тоа:  
железни ормани за депонување на документи; г)  
книги и музикалии, и тоа: уметнички репродукции;  
х) старини и уметнини, и тоа: уметнички дела.

Продавницата е основана од работничкиот со-  
вет на „Леснина“ — Љубљана, со одлука на ра-  
ботничкиот совет од одржаната седница на 27. IV.  
1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и  
раздолжува Буквиќ Тодор, раководител, во грани-  
ците на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 813 од 18. IX. 1967 година. (1512)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува  
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,  
рег. бр. 10, страна 109, книга V, е запишана под  
фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-  
пријатие „Билјана“ — Скопје — Продавница во  
Скопје, населба „Аеродром“. Предмет на работењето  
на продавницата е: продажба на сите видови  
свои производи и производи од други претприја-  
тија, како на дополнување на асортиманот на сто-  
ката и продажба со услужување на безалкохолни  
и алкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот со-  
вет на Инвалидското занаетчиско производно прет-  
пријатие „Билјана“ — Скопје, со одлука на ра-  
ботничкиот совет од одржаната седница на 12. VII. 1967  
година.

Раководител на продавницата е Лука Ника-  
љевиќ.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и  
раздолжува матичното претпријатие, во границите  
на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 959 од 29. IX. 1967 година. (1513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува  
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,  
рег. бр. 1108, страна 571, книга V, е запишана под  
фирма: Индустрија за шапки, капи и конфекција  
„Ресава“ — Светозарево — Продавница во Скопје,  
ул. „394“ бр. 96. Предмет на работењето на про-  
давницата е: продажба на мало на производи произве-  
дени од матичното претпријатие.

Продавницата е основана од работничкиот совет  
на Индустријата за шапки, капи и конфекција „Ре-  
сава“ — Светозарево, со одлука од 2. VI. 1967 го-  
дина.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето раководителот Милошевски Драган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 865 од 6. IX. 1967 година. (1515)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1113, страна 591, книга V, е запишано под фирма: Занаетчиско услужно, електроинсталатерско претпријатие „Кале“ — Скопје, ул. „124“ бр. 8. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење работи од електроинсталатерска и водоинсталатерска занаетчиска дејност.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Занаетчиската услужна електроинсталатерска и водоинсталатерска задруга „Кале“ — Скопје, со одлука бр. 421 од 21. VIII. 1967 година со прераснување во стопанска организација под име: Занаетчиско, услужно, електроинсталатерско претпријатие „Кале“ — Скопје.

Претпријатието Ке го потпишува, задолжува и раздолжува Ибраими Кемаил, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 19. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 848 од 13. IX. 1967 година. (1519)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1111, страна 583, книга V, е запишана под фирма: Сидаро-фасадерска и молерска задруга „Радика“ — Скопје, ул. „Индустриска“ број 1. Предмет на работењето на задругата е сидаро-фасадерска и молерска дејност.

Задругата е основана од основачите: Божиновски Тихомиро, Гуговски Геро, Божиновски Толор, Поповски Јован, Дуковски Крсто, Коциков Стојче, Перичков Ристе, Карапантов Борис, Станковски Драган, Ловачев Лазар, Крстев Оливер, Гаповски Спирос, Синани Ебиш, Ангелина Гаповска, Несторовска Весела, на основачкото собрание, одржано на 25. VIII. 1967 година.

Задругата Ке ја потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Крстев Оливер, в.д. директор, Гаповски Спирос и Синани Ебиш, основачи на задругата.

Членови на привремениот управен одбор се: Синани Ебиш, претседател, Дуковски Крсто, Крстев Оливер, Гаповска Ангелина и Несторова Васка.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 852 од 6. IX. 1967 година. (1516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1113, страна 591, книга I е запишано следното: Фирмата на Занаетчиското услужно, електроинсталатерско претпријатие „Кале“ — Скопје, ул. „124“ бр. 8, согласно одлуката бр. 520 од 16. IX. 1967 година се менува и гласи: Електро-водоинсталатерско претпријатие „Монтажа“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 934 од 29. IX. 1967 година. (1520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1123, страна 643, книга V, е запишана под фирма: Услужно-електроинсталатерска задруга „Едисон“ — Скопје, ул. „Мице Ацев“ бр. 159. Предмет на работењето на задругата е електроинсталатерска дејност.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на 20. VIII. 1967 година и тоа: Лековски Љубомир, Божиновски Миле, Христовски Милорад, Ристовски Томо, Стојанов Благоја, Мицевски Драган, Ангелов Слободан, Ченгич

Сали Мустафа, Стојадин Маневски и Најдо Георгиевски.

Задругата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува Лековски Спирос Љубомир, в.д. директор во границите на овластувањето.

Членови на привремениот управен одбор се: Ристовски Томо, Стојанов Благоја Христовски Милорад, Мицевски Васил и Ченгич Мустафа. Претседател на управниот одбор е Христовски Милорад.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 971 од 29. IX. 1967 година. (1523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1121, страна 635, книга V, е запишана под фирма: Монтажно-инсталатерска занаетчиска услужна задруга „Греење“ — Скопје, ул. „Радњанска“ бр. 17. Предмет на работењето на задругата е инсталирање централно греење и уреди за аклиматизација.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на 6. IX. 1967 година, и тоа: Јанковиќ Митар Богдан, Поповски Лозов Драган, Исајловски Р. Борис, Колевски Ф. Драган, Олтовски Г. Никола, Илиевски Р. Ристо, Кршнар Б. Ленче, Танасковиќ Ж. Живко, Нујредин И. Кадри и Петровски Петар.

Задругата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува Јанковиќ Митар Богдан, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Членови на привремениот управен одбор се: Танасковиќ Живко, Петровски Петар, Олтовски Никола, Колевски Драган и Јанковиќ Богдан. Претседател на управниот одбор е Танасковиќ Здравков Живко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 953 од 26. IX. 1967 година. (1524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1122, страна 639, книга V, е запишана под фирма: Браварска задруга „Феролинал“, Скопје, населба „Козле“ ул. „КО 1“ бр. 66. Предмет на работењето на задругата е браварска дејност.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на 5. IX. 1967 година и тоа: Церков Ристо, Марковски Александар, Драган Димовски, Стефановски Благоја, Трајкова Ружа, Саитовски Муарем, Николиќ Јанко, Величков Станоил, Китановски Панче, Велков Спирос, Демир Музафео, Рајчин Стефан и Исмаиловски Исмаил.

Задругата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува Церков Ристо, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Димковски Драган, Трајкова Ружа, Стефановски Благоја, Исмаиловски Исмаил и Церков Ристо. Претседател на управниот одбор е Димковски Драган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 883 од 29. IX. 1967 година. (1525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 913, страна 309, книга IV, е запишано следното: Дејноста на Заводот за станбено-комунално сточанисување — Скопје, согласно одлуката број 5045/1 од 31. III. 1967 година, на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со вшење угостителски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 913 од 26. IX. 1967 година. (1528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 935, страна 847, книга V е запишано следното: На досегашниот в.д. директор на Поголот во Скопје на Претпријатието за јавни патишта

„Македонија пап“ — Скопје, Славко Павлов, му престанува правото за потпишување. За заменик на в. д. директорот на погонот е назначен Курчиев Никола, секретар-правник. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Неделко Сарцовски, шеф на сметководството на погонот, сметано од 3. X. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 978 од 5. X. 1967 год. (1529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1042, страна 289, книга V е запишано следното: Дејноста на Издавачкото претпријатие „Промсвета“ — Скопје, согласно одлуката на работната заедница од одржаниот состанок на 8. VIII. 1967 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: а) продажба на школски и канцелариски материјали, и б) производство и пласман на уметнички предмети и сувенири.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820 од 29. IX. 1967 година. (1530)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 774, страна 503, е запишано следното: Дејноста на Стовариштето во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 76/II, на Трговското претпријатие за огногасна опрема, материјали и прибор „Ватротехна“ — Загреб се проширува и со: продажба на производи на хигиенско-техничка заштита, сите видови чамци, авто-гуми (сите димензии), и електро помпи, според решението за регистрација на матичното претпријатие, Фи. бр. 1869/66-2 од 28. VII. 1966 година на Окружниот стопански суд во Загреб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 756 од 29. IX. 1967 година. (1531)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IX. 1967 година, рег. бр. 25/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на ул. „Ордан Николов“ бр. 49 на Претпријатието за производство на облека и здолништа — конфекција „Слобода“ од Димитровград. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сопствените конфекциски производи: машка, женска и детска облека и здолништа, а како дополнување на асортиманот трикотажа и здолништа на други производителни организации.

Продавницата е основана од Претпријатието за конфекција „Слобода“ — Димитровград, со одлука бр. 2007 од 12. VIII. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 03—6984/1 од 31. VIII. 1967 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува Јовчевски Васко, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 273/67. (1541)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IX. 1967 година, рег. бр. 6/67, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 40, на Трговското претпријатие „Цветан Димов“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстил и текстилни производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Цветан Димов“ — Скопје, со одлука бр. 92 од 6. IV. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 07—8086/3 од 11. IX. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Раководител на продавницата е Рашари Ризван, а ќе ја потпишува задолжува и раздолжува лицето

што е овластено да го потпишува претпријатието. Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 128/67. (1543)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IX. 1967 година, рег. бр. 20/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Специјализираното трговско претпријатие на големо и сервис за поправка на часовници „Хронометар“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со часовници и мерни инструменти, златна и обична бижутерија, пластична, кожна и метална галантерија и друга индустриска стока за лична употреба и сервисна работилница за поправка на часовници и мерни инструменти.

Продавницата е основана од Специјализираното трговско претпријатие „Хронометар“ од Скопје, со одлука бр. 7 од 31. I. 1966 година од работничкиот совет и решението бр. 03—5881/1 од 19. VII. 1967 година од Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Штерјо Костовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 213/67. (1544)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IX. 1967 година, рег. бр. 26/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на ул. „Маршал Тито“ бр. 103 на Индустриската за крзно, кожа и текстилна конфекција „Обнова“ од Шабац. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со крзна, кожна и текстилна конфекција сопствено производство на „Обнова“ од Шабац, а како дополнување на асортиманот машка и женска облека, трикотажни и кожни галантериски стоки.

Продавницата е основана од Индустриската за крзно, кожа и текстилна конфекција „Обнова“ од Шабац, со одлука бр. 2257 од 17. VI. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 03—6607/1 од 6. IX. 1967 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Продавницата ќе ја потпишува Велковски Војне, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 259/67. (1545)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IX. 1967 година, рег. бр. 24/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на ул. „Македонија“ бр. 13 на Производното услужно претпријатие „Талетар“ од Титов Велес. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на тапациран намештај, јоргани, душеци, друга постелина и конфекција.

Продавницата е основана од Производното услужно претпријатие „Талетар“ од Титов Велес, со одлука бр. 910 од 11. VIII. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 03—22/6026 од 8. VIII. 1967 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Видановски Ѓорѓи, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 272/67. (1546)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IX. 1967 година, рег. бр. 27/55, книга I, е запишана под фирма: Колонијална продавница број 2 во село Буково, Битола, на Земјоделската задруга „Нов живот“ од с. Буково. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени продукти и предмети од општа употреба. За продажба на леб нема услови.

Продавницата е основана од Земјоделската заедница „Нов живот“, с. Буково, со одлука од работната заедница од 8. VII. 1967 година и решението бр. 04—6437/1 од 19. VIII. 1967 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Ристевски Ристо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 268/67. (1547)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. IX. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница „Буковски мост“ во Битола, ул. „Иво Рибар — Лола“, на Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на животни намирници и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола, со одлука бр. 83 од 15. II. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 04—3840/1 од 17. VII. 1967 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Раководител на Продавницата е Митревски Спасе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 255/67. (1548)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IX. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга I, е запишана под фирма: Продавница за текстил „Битола“ од Битола, на ул. „Методи Танчев“ број 2 на Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со: текстилни стоки, текстилна галантерија, куќи и плетени стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола, со одлука бр. 630 од 25. VII. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 03—6582/1 од 18. VIII. 1967 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Владо Георгиевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 287/67. (1549)

## РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, страна 493, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Вашкими“, село Слупчане, Кумановско. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општонародна имовина — земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење, организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните производители преку создавање на разни видови кооперација; организирање на производство со тутун и откуп на тутун; организирање и подигање на овошни и лозови насади на имот на задругата и со индивидуалните производители; вршење на услуги на земјоделски производители со земјоделски машини и справи како и со вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање на вишоци на земјоделско производство и пласман на истите од своето подрачје; снабдување по пат на продажба со потребни репродукциони материјали, семе, губрива и друго; преработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри потребни за обавување на стопански актив-

ности на задругата; организирање на сточарство и крварство; организирање развој на живинарство; заштита на сите видови растенија; продажба на индустриски прехранбени производи како и продажба на градежни материјали.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание, одржано на 17. IV. 1967 година и тоа: Мустафа Ками, Емини Гани, Шефик Асани, Фериз Сулејмани, Мамут Исмаил, Керими Ебиб, Акија Ебиб, Емини Емин, Гелик Димитар, Заири Љутви, Камил Алими, Ваид Кадрија, Ибраими Дари, Кемал Таири, Амди Бисими, Митад Ејупи, Лилман Керими, Исмет Ашими, Веби Керими, Камил Назив, Мефаил Амдија, Осман Амети, Шукри Сали, Назим Саба, Шефкет Алија, Иса Асани, Љутви Речепи, Риза Алити, Веби Тасим, Шаип Ракипи, Бејзад Раими, Бајрам Мамути, Бекир Амети, Иса Раим и Исљам Биљали.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Мустафа Камил, в. д. директор, и Емини Гани.

Обврската пред банката е со два потписа.

Членови на привремениот управен одбор се: Шаип Ракипи, Гани, Емини, Фериз Сулејмани, Кемал Таири и Гелик Димитар. Претседател на управниот одбор е Гани Емини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 413 од 19. V. 1967 година. (907)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 202, страна 413, книга II е запишана под фирма: Станбена задруга „Напредок“ — Скопје, ул. „Загребачка“. Предмет на работењето на задругата е: задружна изградба на станбени згради и станови за потребите на своите членови, со средства на членовите и со помош на општествената заедница; изведување на градежни и занаетчишки работи од областа на градежништвото, ѕидаро-фасадерскиот, молерскиот, електроинсталатерскиот, водоинсталатерскиот, браварскиот и механичарскиот занает преку свои погони, преку свои членови и преку трети лица.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание одржано на 14 мај 1967 година и тоа: Матовски Гоко, Поповска Илинка, Жупаноски Димитрија, Долецац Адолф, Милевски Науме, Поповски Ристо, Исмаили Икмет, Геровска Зора, Поповски Кири, Торбовски Цветко, Жупановски Крсто, Стефановски Гуро, Герасимовски Војдан, Поповски Илија, Јоновски Ристо, Беровски Павле, Ангеловски Ристо, Димовски Тихомир, Пошка Емаил, Јанчевски Климе, Јускоски Ибраим, Зенделоски Муса и Бекироски Рамадан.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Жупаноски Ристов Љубе, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Героски Павле, Јоновски Ристо, Жупаноски Крсто, Долецац Адолф и Поповски Илија. Претседател на управниот одбор е Героски Павле.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 898 од 18. IX. 1967 година. (1483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 408, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Житиште“, село Мршевци — Комерцијално-агенциска служба „Житиште“, со трговијата на големо и мало Скопје, ул. „220“ бр. 4. Предмет на работењето на задругата е промет на големо и мало и тоа со: прехранбени артикли; сувомесни и млечни производи; индустриски и мешани стоки; добиточна храна; грана 114 како и огревен материјал; откуп на овошни и зеленчукови производи; волна и друго; алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и посредување за било какви работи помеѓу правни и физички лица на територијата на СФРЈ.

Задругата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Житиште“ село Мршевци, Скопско, со одлука од одржаната седница на 1. VII. 1967 година.

Раководител на задругата е Калков Коста.

Комерцијално-агенциската служба ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 698 од 25. VII. 1967 година. (1248)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 24. X. 1967 година, страна 118, реден број 1 е запишано основањето на Самопослуга, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на самопослугата е продажба на сите видови прехранбени производи, млеко и млечни производи, трошење на алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало, продажба на бои и лакови, масла, канцелариски материјали, учебници и прибори, парфимерија и козметика, порцелан и емајлирани садови, производи од тутун и кибрит, производи од конзервната индустрија, леб и печиво, производи од шеќер и какао, овошје и зеленчук, месо и производи од месо.

Самопослугата е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ од село Каменица, Беровско.

Раководител на самопослугата е Бранко Јосифовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 336 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 348/67. (1)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 24. X. 1967 година, страна 120, реден број 7 е запишано основање на Фурна со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на фурната е производство и продажба на леб и тестени производи.

Фурната е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ с. Каменица, Беровско.

Раководител на фурната е Герасим Пантев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 342 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 351/67. (2)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 120, реден број 8 е запишано основање на Работилница за безалкохолни пијалоци, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на работилницата е производство на безалкохолни пијалоци.

Работилницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ од село Каменица, Беровско.

Раководител на работилницата е Илија Марковиќ, кој не е овластен да ја потпишува.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 344 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 352/67. (3)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 120, реден број 9 е запишано основање на Текстилна продавница, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстилни производи, ку-

са, долга и плетена конфекција, галантерија, постелини и други текстилни производи.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ од село Каменица, Беровско.

Раководител на продавницата е Миле Стојменов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката број 346 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 353/67. (4)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 24. X. 1967 година, страна 121, реден број 10 е запишано основање на Мешовита продавница, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, куса и плетена конфекција, каделски и јутени производи, јажарска стока, галантерија, базарска, играчки, обувки и производи од гума, производи од пластична маса, железарски стоки, селскостопански машини и алати, вештачки ѓубрива и селскостопански производи, средства за заштита на добитокот, бои, лакови и масла, канцелариски материјали, учебници и прибори, парфимериски и козметички производи, добиток и храна за добиток, месо и преработки од месо, жито и мелени производи од жито, семени стоки, животни намирници и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи од шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од овошје и зеленчук, млеко и производи од млеко, трошење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, преработки од тутун и кибрит и градежен материјал.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ од село Каменица, Беровско.

Раководител на продавницата е Петар Андонов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 356 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за контрола при Општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 354/67. (5)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 121, реден бр. 11 е запишано основање на Касапница, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на касапницата е колење на жива стока и живина за широка потрошувачка и внатрешен промет.

Касапницата е основана од Земјоделската задруга „Руен“ од с. Каменица.

Раководител на касапницата е Марко Веселинов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето на касапницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 354 од 12. X. 1967 година од задружниот совет на задругата и решението бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за контрола на Општинското собрание Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 355/67. (6)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 121, реден број 12 е запишано основање на Продавница за брашно, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно, мелнички производи, жито и семени стоки.



Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Руен“ од с. Каменица, Беровско.

Раководител на продавницата е Славе Костадинов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 352 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Собранието на Општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 356/67. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, страна 493, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Башкими“, село Слупчане — Продавница во село Слупчане, Кумановско (број 1). Предмет на работењето на продавницата е продажба на селско-стопански производи, индустриски прехранбени и непрехранбени производи и слично.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Башкими“, село Слупчане, Кумановско, со одлука бр. 11/1 од 17. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ибраими Деари. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 523 од 16. VI. 1967 година. (1127)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 122, реден број 13 е запишано основање на Продавница, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на продавницата е чување, сместување и продажба на сите видови индустриски стоки.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ од с. Каменица, Беровско.

Раководител на продавницата е Јордан Николовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 350 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за контрола на Собранието на Општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 357/67. (8)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 122, реден број 14 е запишано основање на Колонијална продавница број 2, со седиште во село Каменица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбени производи, трошење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, на мало, продажба на масла и масти за јадење, бои, лакови, канцелариски материјали, учебници и прибор, парфимериски и козметички производи, порцелан и емајлирани садови, производи од тутун и кибрит, производи на конзервната индустрија, леб и печива, производи од шеќер и какао, овошје и зеленчук, месо и производи од месо, млеко и производи од млеко.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ од с. Каменица, Беровско.

Раководител на продавницата е Симо Костадинов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 348 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за контрола на Собранието на Општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 358/67. (9)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 123, реден број 16 е запишано основање на Продавница за месо, со седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо, производи од месо и преработка на месо.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Руен“ од с. Каменица.

Раководител на продавницата е Димитри Јанкулов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на задругата.

Впишувањето на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 334 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за контрола на Собранието на Општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 361/67. (10)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 година, страна 72, реден број 3 е запишано проширување на дејноста на Земјоделската задруга „Руен“ од с. Каменица, Беровско, уште и со: колење и продажба на жива стока и месо, преработка на месо и сувомесни производи; производство на леб и тестени производи; производство на безалкохолни пијалоци; промет со градежни материјали; обавување на угостителска дејност; продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало и големо; продажба на сите видови стоки на мало и големо.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 320 од 12. X. 1967 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 359/67. (11)

## КОНКУРСИ

Претседателството на Македонската академија на науките и уметностите во Скопје

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во администрацијата на Академијата:

1. Технички секретар,
2. Сметководител — благајник,
3. Домаќин — економ,
4. Дактилограф Ia — класа.

Покрај општите услови, кандидатот треба да има: под 1 — оформено средно образование, под 2 — завршено средноекономско училиште и пет години соодветно работно искуство, под 3 — средно образование и три години соодветно работно искуство или непотполно средно образование и пет години соодветно работно искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со доказите дека се исполнети условите на Конкурсот се доставуваат до Академијата на науките и уметностите, Скопје, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 1, пошт. фах 428.

Пријавите кои не ќе бидат комплетирани со потребните докази нема да бидат разгледувани.

Од Претседателството на Академијата:

### ИСПРАВКА

Во Конкурсот за пополнување на наставнички и асистентски места на установите на Медицинскиот факултет во Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 13 од 13 април 1968 година, под реден број 19 на место зборовите: „Тројца асистенти по предметот судска медицина“ треба да стои: „Еден асистент по предметот судска медицина“.



СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ  
ВО СКОПЈЕ

распишува

**К О Н К У Р С**

**ЗА ИЗБОР И ПРЕИЗБОР**

1. За по еден наставник со постојанен работен однос во звањето редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач по предметите:
  - Теорија и политика на стопанскиот развој
  - Политичка економија.
2. За по еден асистент со постојанен работен однос по предметите:
  - Политичка економија
  - Математика за економисти.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот.

Конкурсот ќе трае 15 дена од објавувањето, односно до пополнување на работните места. (991)

**ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ — СКОПЈЕ**

кеј „13 ноември“ бр. 76 — барака

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 20/67) и Правилникот за начинот и постапката на отстапување изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 28/67)

распишува

**ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

**I. Предмет на наддавањето:**

Изградба на 6 моста со изработка на инвестиционо-техничка документација на патот од I ред Калиманци — Делчево и тоа:

— на км. 2+150 во должина околу	130 м.
— на км. 2+541 во должина околу	230 м.
— на км. 2+574 во должина околу	22 м.
— на км. 2+889 во должина околу	110 м.
— на км. 5+634 во должина околу	152 м.
— на км. 6+941 во должина околу	126 м.

Вкупно околу 770 м.

Овие мостови треба да се изградат над идната акумулација на браната „Калиманци“ на р. Брегалница и да бидат завршени пред полнењето на езерото кое треба да почне на 1. I. 1969 година.

Ориентационата вредност на мостовите изнесува 9.000.000 дин.

Понудувачите ќе учествуваат во отстапувањето работите на мостовите со сопствени идејни проекти, слободен избор на системот, конструкцијата и организацијата на градењето (инженеринг).

При одлучувањето за отстапувањето на работите покрај економичноста дадена во решенијата со фиксни предметковни вредности ќе се земе во обзир и понудениот срок за изградба на мостовите со оглед на расположивото време.

На овој пат претстои изградба на уште 6 моста на делот од крајот на акумулацијата до Делчево кои ќе бидат издадени подоцна.

Срок за завршување на мостовите што се предмет на ова наддавање е 30. XII. 1968 год.

II. Стопанските организации, кои ќе учествуваат во наддавањето за мостовите, заедно со понудата, треба да поднесат и следното:

1. податоци за досега изведените мостови, нивниот број и големина, висина на столбовите, каков начин на градење употребиле и каква брзина постигнале во градењето;
2. податоци за механизацијата и опремата со која располагаат за градење на мостови;
3. со каква проектна организација ќе учествуваат за изработка на техничката документација;

4. со какви стручни кадри за изградба на вакви објекти располагаат — квалификација и стаж на градење на мостови.

III. Јавното наддавање ќе се одржи на ден 10. VI. 1968 год. со почеток во 10 часот во просториите на претпријатието „Македонија пат“ — Скопје.

Понудите заедно со идејните проекти со ознака „понуѓа за јавно наддавање“ и плик со документација (решение за регистрација на дејноста и полномошно за присутниот учесник при отворањето на понудите) — со ознака „документација за јавно наддавање“ можат да се достават на предната адреса или да се предадат лично на комисијата за јавно наддавање во одредениот ден најдоцна до 10 часот.

Неблаговремено пристигнатите понуди преку пошта или лично предадени некомплетно нема да се земат во обзир.

Учесниците поднесуваат понуда поединечно за секој мост посебно и можат да учествуваат за повеќе мостови.

Поседна стручна комисија ќе изврши преглед и контрола на поднесените идејни проекти и ќе даде свое мислење по однос на економичноста, системот, конструкцијата и др.

За исходот од јавното наддавање сите учесници ќе бидат писмено известени во рок од 15 дена, сметано од денот на одржаното наддавање.

Потребната документација: ситуација на теренот, подолжен профил, карактеристичен попречен профил, геолошки извештај и др. потребни за изработка на идејните проекти, како посебен елаборат, заинтересираните организации ќе можат да ги добијат секој работен ден, освен во сабота, од 7 до 14 часот во Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје, со уплата од 500 дин., како и сите обавестувања во врска со јавното наддавање.

**ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА  
„МАКЕДОНИЈА ПАТ“ — СКОПЈЕ**

**СОДРЖИНА**

144. Закон за задолжително примање на правници на работа во работните организации — — — — —	241
145. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на модернизацијата на аеродромот во Охрид — — — — —	242
146. Закон за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 2.000.000 динари — — — — —	242
147. Препорака за подобрување на организацијата и решавањето на некои актуелни проблеми од работењето во електростопанството во СРМ — — — — —	242
148. Одлука за овластување Административната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за вршење распределба на средствата наменета за станбена изградба — — — — —	244
149. Одлука за разрешување и избор на судии во Окружниот суд во Скопје — — — — —	244
150. Одлука за надоместокот на членовите и претседателите на Економскиот и Правниот совет — — — — —	244
151. Решение за определување надоместок на членовите на Законодавно-правната комисија, избрани од редот на стручњаците во областа на правото — — — — —	245
152. Упатство за начинот на пресметување и уплатување на републичкиот придонес на средствата за заедничка потрошувачка — — — — —	245
153. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 10 од 5 април 1968 година — — — — —	246
154. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 82/67 од 5 април 1968 година — — — — —	246